

ТРИ ГОДИНИ ОД ТРАГИЧНОТО ЗАГИНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БОРИС ТРАЈКОВСКИ

СЕЌАВАЊЕ



СТРАНСКИТЕ ЛИДЕРИ ВЕРУВАА ВО ПРИЈАТЕЛОТ

Пред три години, на 26 февруари 2004 година, претседателовиот авион "Кингер", на стотина метри од мостарскиот аеродром, несфатливо исчезна од радарските екрани. Го снеса македонското летало во кое патуваа шефот на државата Борис Трајковски и осумина негови соработници.

Трагичниот настан се случи нешто по 8 часот наутро, во близина на селото Ротимље, во време кога тогашниот премиер Бранко Црвенковски требаше да го предаде барањето за прием на Република Македонија во Европската унија.

Овој настан сè уште претставува мистерија, иако во нашата земја Јавното обвинителство го смета за авионска несреќа, предизвикана од страна на пилотите, кои ја прекршиле процедурата за слетување на воздухопловот. Меѓутоа, 24-часовното трагање по местото на настанот и разните дезинформации од страна на СФОР и на босанско-херцеговските власти, создаваат простор за големо сомневање, кое упатува дека претседателот Борис Трајковски загина како колатерална штета, или бил жртва на геостратешките интереси, во кои биле вклучени и македонски политичари.

Сè додека не се даде професионален и стручен суд и не се одговори на повеќето битни прашања, оваа трагедија може да оди на душа на дувлото на политичарите.

Инаку, претседателот Борис Трајковски бил роден на 25 јуни 1956 година во Струмица. Во 1980 година дипломирал на Правниот факултет во Скопје. Подоцна специјализира деловно право и право на работни односи. За втор претсе-

дател на Република Македонија бил инаугуриран на 15 декември 1999 година, но претходно ја извршувал функцијата заменик-министер за надворешни работи. Луѓето во земјава ќе го паметат како добродушен и, пред сè, срдечен човек, кој често пати велел дека најмалку го разбираат луѓето кои се занимаваат со политика. Тој негуваше добри и пријателски врски со многу странски држави и лидери, кои подоцна дојдоа достоинствено да го испратат и да му оддадат почит за неговата работа, но и верба во иднината на Република Македонија.



Пишува: **Кокан СТОЈЧЕВ**